

Година: 2021

Број: 01

Тип: Јавна објава

Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Датум на издавање: 18.01.2021 година

Институција: Управа за јавни приходи

Бр.27-20/177-3 од 18.01.2021 година



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и „известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,“ за правните лица:

Реден број	Назив / Име на субјект	Последна адреса на субјектот		Број на решение / известување	Датум на решение / известување
		Адреса	Град		
1	КАЈ ХУСЕ ТП ОЗЕН ЈУСЕИН ДЕМИРОВ	Ул.Ванчо Прке бр.125/ЛОК 11 Штип	Штип	27-20/177-2	03.12.2020
2	ТЕЛФИЈЕ АЗИЗИ – МИРАНДА С.З.Д	Ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.14/3 Куманово	Куманово	27-20/123-2	04.09.2020
3	ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ	С.СОПОТ ББ	Куманово	27-20/155-22	22.10.2020
4	ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ	С.СОПОТ ББ	Куманово	27-20/27-3	27.08.2020
5	ЕФРЕМОВ ДАНЕ ОЛИВЕР	КАРПОШЕВА БР.54	Свети Николе	27-20/163-2	23.12.2020
6	МИХАИЛОВ ДИМИТРИЈА ДУШКО	СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.5	Куманово	27-20/164-2	15.10.2020
7	МАНЧЕВ БРАНКО ВАНЧО	ул.МАРШАЛ ТИТО бр.25 Горни Подлог	Кочани	27-20/151-2	03.12.2020